

Дерматолошко естетско-корективната ординација "Д-р Анчевски" е предложена да биде регионален центар за едукација и обука за ласерски третмани, бидејќи во половина Европа не постои демонстративен модел на најновиот тип ласер, каков што го поседува оваа ординација.

Најнова генерација софистицирани апарати, услуги од широк спектар, уникатен и квалитетен стандард на работа, тоа се врвните примати кои ја красат неодамна отворената ординација "Д-р Анчевски".

покана на голем број стручњаци од бројни здравствени установи во Македонија, а својата соработка ја проширува и на Балканот. Она што особено би ги интересирало потенцијалните пациенти е релативно пристапната цена



■ Подготвила: Ружица ГОЧЕВСКА

Ординацијата е специјализирана во делот на дерматолошко естетско-корективната хирургија, и по многу нешта е единствена, не само во земјава, туку и пошироко на овие простори. Таа се наоѓа во објектот Палата Унија, а прек-

на услуги, што говори за комплетна услуга, од ефективност до економичност.

Еден од новитетите во оваа реномирана ординација се ласерските третмани, при што се користи најновата технологија на "Luminis One", мик-

мените на кожата во длабочина, ги регистрира и натаму прави споредба.

Во рамките на оваа ординација постои и современа сала за операции, во која ќе оперира хирург - пластичар. Во списокот на услуги за пациентите се наоѓа и најновиот модел на компјутеризиран доплер, кој ја мери венската и артериската циркулација и

интересираност на пациентите. Во контекст на горенаведеното треба да се спомне и ИПЛ технологијата (intense pulse light), која работи на обновување и подмладување на лицето, односно пополнување на ситните и средните брчки и стимулирање на колагенот. Се третираат пигментни промени - пеги, бемки и било какви дамки на кожата.

ЕФЕКТИВЕН И ЕКОНОМИЧЕН НОВИТЕТ ВО МАКЕДОНСКАТА МЕДИЦИНА



расно уредениот простор е дело на дизајн студиото "EPRA". Несомнено ординацијата нуди вистински третман со најнови достигнувања во областа на дерматологијата, при што се отвора нова страница во, за жал, закржлавеното македонско здравство.

Иако ординацијата "Д-р Анчевски" функционира релативно краток период, нејзиното реноме во земјава и пошироко веќе почнува да зема голем замав. Центарот функционира на принципот

родермоабразија, озонотерапија, компјутеризирана дерматоскопија и дијагностика со компјутеризиран трихоскен, консултации, преглед, дијагностика и терапија на дерматолошки заболувања, консултации и дијагностика на сексуално преносливи заболувања и дерматохирургија. Ординацијата располага со единствена компјутеризирана дерматоскопија и дијагностика со компјутеризиран терхоскен, односно машина ("Dermodoc"), која ги скенира про-

одредува дали се работи за површна или длабока тромбоза, или дали воопшто постои тромбоза. И алерголошките тестирања се дел од дејноста на оваа ординација, која во својата алерголошка лабораторија има широка палета на алергии. За ова треба да се истакне и користењето на криотерапија со течен азот, хистопатолошка дијагностика, електрокаутеризација.

Најголемата новина е во доменот на ласер-терапијата, за што говори и големата за-

Посебен акцент се става и на озон-терапијата, која ќе се применува како дополнителна терапија при бактериски или вирусни инфекции, алергиски заболувања, болести на крвните садови, за терапија на гастритис итн.

Ординацијата комплетно располага со средства и софистицирани апарати од реномирани фирми, нуди комплетна и квалитетна услуга, за што заслужено го има приматот во земјава и пошироко.